

БАРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ВРЕДНОСЕН БОН-ВАУЧЕР

Јас, долупотпишаниот _____ од _____
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) (МЕСТО)
носител на ЕМБГ _____, студент во ___ година (односно запишан во _____ семестар)
(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ)
во учебната 2014/2015 година на _____, барам
(ВИСОКО ОБРАЗОВНА УСТАНОВА)
да се стекнам со вредносен бон-ваучер согласно Законот за издавање на вредносни бонови
ваучери („Службен весник на Република Македонија бр.48/15 и 56/15“).

Кон барањето приложувам:

1. Фотокопија на уверение за државјанство на студентот;

2. Податоци за родител-от/ите

- татко _____ од _____, носител на ЕМБГ _____;
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) (МЕСТО) (ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ)

- мајка _____ од _____, носител на ЕМБГ _____;
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) (МЕСТО) (ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ)

3. Фотокопија од акт за назначување за старател/ите

- старател _____ од _____, носител на ЕМБГ _____
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) (МЕСТО) (ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ)

(Овој документ го доставува само студентот на кој соодлука на надлежен орган му е назначен старател и ги пополнува податоците за старателот, без пополнување на податоците од точка 2)

4. Доказ дека е лице со посебни потреби;

(Овој документ го доставува само студентот евидентиран како лице со посебни потреби)

5. Фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матичната книга на умрените;

(Овој документ го доставува само студентот које со еден родител или без родители и ги пополнува податоците од точка 2 само за еден родител или не ги пополнува податоците)

6. Фотокопија од матична книга на венчани.

- брачен другар _____ од _____, носител на ЕМБГ _____.
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) (МЕСТО) (ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ)

(Овој документ го доставува само студентот кој случил брачна заедница и оформил засебно семејство и ги пополнува податоците за брачниот другар).

Со потпишувањето на ова барање, под целосна кривична и материјална одговорност ИЗЈАВУВАМ дека внесените податоци се со точна и вистинита содржина.

Со потпишувањето на ова барање, СЕ СОГЛАСУВАМ личните податоци за лицата кои ги имам внесено во ова барање, да се користат само во постапка со која се докажува дека ги исполнувам условите за стекнување со вредносен бон-ваучер.

(_____)
(потпис на родител/от-ите-татко и мајка)

(_____)
(потпис на старател/ите)

(_____)
(потпис на брачен другар)

датум и место

(име и презиме на студентот)

своерачен потпис